

Службен весник

на Република Македонија

Број 222

28 декември 2016, среда

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4892. Указ за отповикување од должност вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија и Република Молдавија....	3	4899. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје.....	5
4893. Указ за отповикување од должност вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Естонија.....	3	4900. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид.....	6
4894. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2017 година..	3	4901. Одлука за основање на Индустриска зона „Косел“.....	6
4895. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висината на надоместоци.....	4	4902. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување.....	7
4896. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност.....	4	4903. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип.....	7
4897. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за работа за 2015 година на Фондот за иновации и технолошки развој.....	5	4904. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Ученичкиот дом „Бранко Станоевик“-Гостивар.....	7
4898. Одлука за давање согласност на ревизорскиот извештај за 2015 година на Фондот за иновации и технолошки развој.....	5		

	Стр.		Стр.
4905. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“-Струга.....	8	4916. Програма за изменување и дополнување на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2016 година.....	12
4906. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“-Скопје.....	8	4917. Исправка на Одлуката за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	13
4907. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје.....	9	4918. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	13
4908. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница-Куманово.....	9	4919. Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност.....	13
4909. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница– Битола....	9	4920. Листи на стоки за прво полугодие од 2017 година.....	18
4910. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонија-пат“ - Скопје.....	10	4921. Листа на стоки на царински квоти по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	24
4911. Одлука за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен Македонски Народен театар - Центар во Скопје.....	10	4922. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Бугарија.....	24
4912. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	11	4923. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.....	24
4913. Одлука за давање на согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план за 2016 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	11	4924. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.....	26
4914. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2016 година.....	11	4925. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на природен гас.....	28
4915. Програма за изменување на Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетис за 2016 година.....	11	4926. Одлука за престанување на важење на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на природен гас.....	29
		4927. Одлука за менување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.....	30
		Огласен дел	1-48

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****4892.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА И РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА****I**

Г. Панде Лазаревски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија и Република Молдавија, со седиште во Букурешт.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија и Република Молдавија престанува заклучно со 31.1.2017 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 52
27 декември 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

4893.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА****I**

Г. Сашо Велјановски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Естонија, со седиште во Талин.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Естонија престанува заклучно со 31.1.2017 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 53
27 декември 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

4894.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот на Република Македонија донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД
НОВАТА 2017 ГОДИНА****I**

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. **ЗОРАН НАСТЕ ЗДРАВКОВСКИ** од Скопје, во траење од 3 месеци
2. **БЕРАТ ЈАКУП ЈАКУПИ** од Скопје, во траење од 6 месеци
3. **БЕКИМ ЗЕКИРИЈА ЈАХИЈА** од Скопје, во траење од 6 месеци
4. **ПАНДЕ НИКОЛА ЛАЗАРОВ** од Скопје, во траење од 6 месеци
5. **СИНИША ДАНЕ СПАСИЌ** од с.Иванковци, во траење од 3 месеци
6. **ИЛИЈА ЉУПЧО НАСТОВ** од Кавадарци, во траење од 6 месеци
7. **САШО МОМЧИЛО СТОИЛКОВСКИ** од Скопје, во траење од 3 месеци
8. **ЕНИС АКИФ ЦАФЕРОВСКИ** од Скопје, во траење од 6 месеци
9. **АЛЕКСАНДАР РАДЕ ДИМИТРОВСКИ** од Скопје, во траење од 6 месеци
10. **ИСНИ САДИК ЈАКУПИ** од с.Паничари, Скопје, во траење од 6 месеци
11. **ИЛЧО ЉУПЧО СПАСЕНОВСКИ** од с.Глоѓи, Тетово, во траење од 6 месеци
12. **ЗЛАТКО ДИМИТРИЈА ЃЕРАСИМОВСКИ** од Скопје, во траење од 4 месеци
13. **МАРИЧЕ НИКОЛА ПЕЦОВА** од Неготино, во траење од 6 месеци
14. **ВЕСНА СЛАВКО СТАЛЕВСКА НИКОЛИЌ** од Скопје, во траење од 6 месеци
15. **МИРЈАНА ИЛИЈА РИСТЕСКА ТРАЈКОВА** од Охрид, во траење од 6 месеци
16. **ВАЛЕНТИНА ЗЕФ МЕСУЛИ** од Тетово, во траење од 3 месеци
17. **АХМЕТ АРИФ АРИФИ** од с.Копаница, Скопје, во траење од 6 месеци
18. **БУРХАН ЌАНИ ТУША** од с.Блаце, во траење од 6 месеци
19. **СЕФЕДИН ВЕБИ РАМАДАНИ** од Скопје, во траење од 6 месеци

20. САБИТ МУАМЕТ ДУРАКУ од с.Рашче, Скопје, во траење од 3 месеци

21. ОЛИВЕР БРАНКО СТАНКОВСКИ од Куманово, во траење од 4 месеци

22. ЦЕМАЛ ФАДИЉ МЈАКИ од Скопје, во траење од 3 месеци

23. ЗЛАТКО БЛАГОЈА РИСТЕСКИ од Прилеп, во траење од 6 месеци

24. ИРФАН АБДУЛБАРИ ИДРИЗИ од с.Џепчиште, Тетово, во траење од 6 месеци

25. НУХИЈА СЕЛАМ ЦЕМАЉЕДИН од Тетово, во траење од 6 месеци

26. НУРЕДИН ЏАФЕР НУРЕДИНИ од Скопје, во траење од 6 месеци

27. СЛАВЧО ЛУЈЗА МИШКОВ од Велес, во траење од 6 месеци

28. ДЕМИР ФАЗЛИ МЕМЕД од Скопје, во траење од 1 година

29. ФЛОРИМ МУСЛИ МАЛОКУ од Приштина, Република Косово, во траење од 1 година

30. ЃОРЃИ ВАСИЛ ТОПАЛОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци

31. БЛАГОЈ ЈОВАН КОЦЕВ од с.Пиперево, Струмица, во траење од 3 месеци

32. САШКО МИРКО НИКОЛОВСКИ од с.Драмче, Делчево, во траење од 3 месеци

33. ПЕТРЕ БОРИС ВАСКОВ од Штип, во траење од 6 месеци

34. АЛЕКСАНДАР ВАНГЕЛ ДЕРЕБАЛОВ од Охрид, во траење од 2 месеци

35. МЕДИН АСТРИТ КАБА од с.Велешта, во траење од 3 месеци

36. ИГОР СЛОБОДАН ЛАЗАРЕСКИ од Струга, во траење од 3 месеци

37. НИКОЛА РИСТО ЛАЗАРЕВСКИ од Битола, во траење од 3 месеци

38. ВАСИЛ ВЛАДО ЛАЗАРОВ од с.Прдејци, во траење од 3 месеци

39. МИОДРАГ ВОЈО ПЕТРУШЕВСКИ од Куманово, во траење од 3 месеци

40. АВДУЛА ЕСАТ АЗИЗИ од Куманово, во траење од 3 месеци

41. АЛИ ФАЗЛИ КАДРИЈА од с.Никуштак, во траење од 3 месеци

42. ЈАШАР ЕДИС БЕЈРАТ од Штип, во траење од 3 месеци

43. ЕНЕС КЕНАН САБЕДИН од Скопје, во траење од 6 месеци

44. РИСТО СТОЈАН ТИМОВ од Прилеп, во траење од 6 месеци

45. ЉУБИША ПЕТАР ТАСЕВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци

46. ЕЛВИР АВДУЛА РИЗВАНОВИЌ од Скопје, во траење од 3 месеци

47. ЉУБОМИР ДАНЕ СЛАВЕВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци

48. КОСТАДИН НИКОЛА ДУЛЕВ од Струмица, во траење од 3 месеци

49. СТОЈЕ ВАНЧО ТРПЕВСКИ од Кочани, во траење од 3 месеци

50. ЛОКМАН БАСТРИ ЗЕЌИРИ од с.Пирок, во траење од 6 месеци

51. ЉАТИФ АВДИЉ АЉИМИ од Ново Село, Тетово, во траење од 6 месеци

52. АЗИЗ РАХМАН АЗИЗИ од с.Падалиште, Гостивар, во траење од 6 месеци

53. ХАРУН САМЕТ СЕЈДИ од с.Џепчиште, во траење од 3 месеци

54. ИДРИЗ ЈАШАР РАМАДАНИ од с.Чегране, во траење од 3 месеци.

II

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-1772/1

28 декември 2016 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4895.

Врз основа на член 7 став 5 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за висината на надоместоци бр. 03-07 од 16.11.2016 година, донесен од Собранието на Институтот за сметководители и овластени сметководители на Република Македонија на седницата, одржана на 16.11.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8345/1

21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот

на Владата на Република
Македонија,

м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4896.

Врз основа на член 30 став (3) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ****Член 1**

Во Одлуката за определување на добрата и услуги кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11, 150/11, 147/12, 117/14 и 31/16) во членот 2 став 1 по точката 14 се додава нова точка 15 која гласи:

„15. Пелети, печки на пелети и котли на пелети, распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:

Реден број	Тарифен број	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	4401 31 00 00	-- Дрвени пелети
2.	Ex.7321 89 00 00	--Печки за загревање на простории, други апарати, други, вклучувајќи апарати на првоста горива * Печки за загревање на простории на пелети
3.	Ex.8403 10 10 00	--Котли за централно греење, котли, од леано железо * Котли за централно греење на пелети
4.	Ex.8403 10 90 00	--Котли за централно греење, котли, друго * Котли за централно греење на пелети

“

Во НАПОМЕНАТА во ставот 3 зборовите: „и 14“ се заменуваат со зборовите: „14 и 15“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8507/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4897.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за иновационата дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА РАБОТА ЗА 2015 ГОДИНА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за работа за 2015 година на Фондот за иновации и технолошки развој бр. 05-156 од 15.3.2016 година, одобрена од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата одржана на 5.10.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8508/1
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4898.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за иновационата дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 ГОДИНА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Ревизорскиот извештај за 2015 година на Фондот за иновации и технолошки развој бр.08-62 изработен од независен ревизор – Друштво за ревизија Ефект Плус на 26.9.2016 година, одобрен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата одржана на 5.10.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8508/2
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4899.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му престанува користењето на следните движни ствари:

А) КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА

РЕДЕН БРОЈ	НАЗИВ НА ДВИЖНАТА СТВАР	ИНВЕНТАРЕН БРОЈ	ВРЕДНОСТ (во денари)
1.	Работно биро	004506 0	5.580
2.	Работно биро	004507 0	5.580
3.	Работно биро	004508 0	5.580
4.	Работно биро	004509 0	5.580
5.	Работно биро	004510 0	5.580

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Универзитетот „Мајка Тереза“- Скопје.

Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“- Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8660/1
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4900.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	Назив и опис на движната ствар	Количина
1	Телевизор Grundig 43 VLE 6621 BP	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид.

Член 3

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8662/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4901.

Врз основа на член 8 став (1) од Законот за индустриски - зелени зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.119/13, 160/14, 173/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА
„КОСЕЛ“**

Член 1

Се основа Индустриска зона „Косел“.

Член 2

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Владата на Република Македонија.

Член 3

Називот на Индустриската зона е: Индустриска зона „Косел“.

Скратениот назив на зоната гласи: ИЗ „Косел“.

Член 4

Индустриската зона „Косел“ е дефинирана со државна урбанистичка планска документација согласно член 47 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, а градбите се од прва категорија согласно член 57 став 1 од Законот за градење.

Индустриската зона „Косел“ се основа на земјиште, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 45940 м2 која претставува:

1. КП 1071/2 во површина од 224 м2 заведена во Имотен лист број 101 за КО Косел и
2. КП 821/2 заведена во Имотен лист број 1105 за КО Косел и тоа :

- КП.бр.821/2, гиз, површина од 27930 м2
- КП.бр.821/2, зпз 1, површина од 10204 м2
- КП.бр.821/2, зпз 32, површина од 83 м2
- КП.бр.821/2, зпз 8, површина од 5080 м2
- КП.бр.821/2, зпз 34, површина од 1874 м2
- КП.бр.821/2, зпз 40, површина од 433м2
- КП.бр.821/2, зпз 41, површина од 112 м2.

Член 5

Индустриската зона „Косел“, се основа за вршење на дејностите согласно член 37 од Законот за индустриски - зелени зони.

Член 6

Индустриската зона „Косел“ се основа на определено време од 99 години.

Член 7

Со Индустриската зона „Косел“ како оператор управува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно Законот за индустриски - зелени зони.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8670/1 21 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

4902.

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 10.000 литри дизел гориво Еуродизел БС на Дирекцијата за заштита и спасување.

Нафтените деривати од став (1) на овој член се отстапуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за ангажирање и работа на градежната механизација на расчистување на коритото на реката Вардар кај с. Рашче.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтените деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8673/1 26 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

4903.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“ ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтените деривати на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип и тоа:

- 5 (пет) тони масло за горење-екстра лесно (ЕЛ-1)

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип за греење на домот.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтените деривати паѓаат на товар на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8775/1 26 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

4904.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ
„БРАНКО СТАНОЕВИЌ“ ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтенни деривати на Ученичкиот дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар и тоа:

- 5 (пет) тони масло за горење-екстра лесно (ЕЛ-1)

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Ученичкиот дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар, за греење на домот.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени-те нафтени деривати паѓаат на товар на Ученичкиот дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8775/2
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4905.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтенни деривати на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга и тоа:

- 5 (пет) тони масло за горење-екстра лесно (ЕЛ-1)

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга, за греење на домот.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени-те нафтени деривати паѓаат на товар на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8775/3
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4906.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ
ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Ендоскопски систем за абдоминална и лапароскопска хирургија	OTV-S 190 Visera Elite	Олимпус корпорација/ Бова/ Медикаптура/ Сони	1
2	Ендоскопски систем за урологија со биопарен ресектоскоп	OTV-S190 Visera Elite	Олимпус корпорација/ Бова/ Медикаптура	1
3	Систем за воздушно флуидизирано лекување на изгореници и други рани	Progressa	Хилром	3
4	Ендоскопски систем за артроскопија	AR-3200	АРТРЕКС	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8802/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4907.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Респиратор	BABY LOG 8000	Драгер	4
2.	Уве Лампи за фототерапија	BT400	Бристос	4
3.	Беби терми	BT550	Бристос	4
4.	Вентилатор педијатриски	SERVO-I UNIVERSAL	Макет	2
5.	Апарат за високофреквентна осцилаторна вентилација	SERVO-I UNIVERSAL	Макет	1
6.	Аспиратори „in line suction“ при вентилација	MEDIMETAR 0730120/0730164	ГЦЕ	20
7.	Инфузиомати	5241 TELF600EN1 INFUSION PUMP TERUFUSION	Терумо	31
8.	Перфузори	5240 TESS700EN1 SYRINGE PUMP TERUFUSION	Терумо	41

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8803/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4908.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Лапароскопски сет	Karl Storz	Карл Шторц	2
2	Грејач за тело	WT6000 Warmtouch+5016000Cart	Ковидиен САД	1
3	Апарат за интубационна компресија на долни екстремитети	Flowtron Universal Сериски бр. 100013377	Арјохунтленх	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница-Куманово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница-Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8805/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4909.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Дигитален ултразвучен кolor доплер апарат	SonoAce R7	Самсунг Медисон, Кореа	1
2	Конвексна сонда	SonoAce R7- C2-8	Самсунг Медисон, Кореа	1
3	Линеарна сонда	SonoAce R7- LH5-12	Самсунг Медисон, Кореа	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Битола.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8807/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4910.

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со ова одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтените деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје и тоа:

- Еуродизел БС гориво..... 100.000 литри

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје за извршување на основните работи од тековно, инвестиционо и зимско одржување на патишта, планирани со Програмата за одржување и заштита на државни патишта за 2016 година.

Член 2

Трошоците за испорака односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8810/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4911.

Врз основа на член 21-а став 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИОТ ТЕАТАР КОМЕДИЈА ПОРАНЕШЕН МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР - ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен Македонски Народен театар – Центар во Скопје, објавена со Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен Македонски Народен театар – Центар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/16 и 176/16).

Член 2

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен Македонски Народен театар – Центар во Скопје, се поништува согласно член 169 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки, бидејќи не е поднесена ниту една понуда.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен Македонски Народен театар – Центар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/16 и 176/16)

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8979/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4912.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-торно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена В1–образование и наука и компатибилни класи на намени на основната класа на намена, кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр. 9509/1 запишана во Имотен лист бр. 99794, КП бр. 9509/2 и КП бр. 9509/3 запишани во Имотен лист бр. 50114, КП бр. 9509/4 запишана во Имотен лист бр. 45446, КП бр. 9509/8 запишана во Имотен лист бр. 45578, КП бр. 9509/9 запишана во Имотен лист бр. 46026, КП бр. 9509/10 запишана во Имотен лист бр. 46034, КП бр. 9509/11 запишана во Имотен лист бр. 46044, КП бр. 9509/12 запишана во Имотен лист бр. 46478, КП бр. 9509/13 запишана во Имотен лист бр. 46479, КП бр. 9509/5, КП бр. 9509/14 и КП бр. 9509/15 запишани во Имотен лист бр. 50113, КП бр. 9509/17 и КП бр. 9509/18 запишани во Имотен лист бр. 55459 и КП бр. 9510 запишана во Имотен лист бр. 41460 за КО Центар 1, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9213/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4913.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМА-
ТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ
ПЛАН ЗА 2016 ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со Финансиски план за 2016 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр.01-1748/1

од 16.12.2016 година, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 16.12.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9234/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4914.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16) и член 39 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ
СТАНДАРД ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16) во точката 1 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 5			ВКУПНО:	227.840.000
Потпрограма 50	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	300.000
Потпрограма 50	464	Разни трансфери	Стипендии за поддршка на талентирани ученици, сместување и исхрана на ученици во ученички домови	227.519.000
Потпрограма 50	465	Исплата по извршени исправи		21.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТИ			ВКУПНО:	942.000
Потпрограма ТИ	465	Исплата по извршени исправи		941.000
Потпрограма ТИ	482	Капитални расходи	Други градежни објекти	1.000
			СЕ ВКУПНО Програма 5 и Потпрограма ТИ:	228.782.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8840/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4915.

Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16), во дел 3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2016 ГОДИНА во ставот 1 износот “578.963.528,00” се заменува со износот “464.530.528,00”.

Во точката 3. Изработка на брошури и флаери за дијабетес – 100.000,00 денари, табелата се менува и гласи:

Реквизит	Денари
Финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење на шеќерот во крвта за 2016 година	464.530.528,00
Камп за едукација на деца со дијабетес	185.000,00
Едукација за исхрана и физичка активност на високообразовни установи, средни и основни училишта	60.000,00
Изработка на брошури и флаери за дијабетес	100.000,00
Неизмирени обврски за 2015 година	150.691.472,00
Вкупно потребни средства од Буџетот на Република Македонија	615.567.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8874/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4916.

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и 37/16) и член 16 точка 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 149/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2016 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/16),

во делот „ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Од ставката вонредни состојби ќе се финансираат превентивни активности за спроведување на против епидемиски мерки во поплавените подрачја во регион Скопје согласно табела број 2-а“.

По табелата бр.2 се додава нова Табела бр.2-а, која гласи:

„Табела број 2-а

ЦГЗ	Број на дезинфектори	Вкупно ден.
Скопје	159	238.500,00
Куманово	37	55.500,00
Тетово	38	57.000,00
Охрид	35	52.500,00
Прилеп	22	33.000,00
Кочани	22	33.000,00
Штип	20	30.000,00
Велес	39	58.500,00
Битола	21	31.500,00
Струмица	7	10.500,00
Вкупно	400	600.000,00

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Табела број 3 се менува и гласи:

	Извршители	Вкупен износ (ден.)
A	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - Скопје	13.591.300,00
Б	Институт за медицина на труд - Скопје	250.000,00
В	Медицински факултет - Скопје-Институт за микробиологија и паразитологија	300.000,00
Г	ГЗУ „Завод за физикална медицина и рехабилитација“	720.000,00
Д	Министерство за здравство (вонредни состојби)	4.000.000,00
Г	ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ	
1.	Центар за јавно здравје - Штип	2.100.000,00
2.	Центар за јавно здравје - Тетово	2.900.000,00
3.	Центар за јавно здравје - Струмица	2.100.000,00
4.	Центар за јавно здравје - Прилеп	2.250.000,00
5.	Центар за јавно здравје - Скопје	4.800.000,00
6.	Центар за јавно здравје - Куманово	3.350.000,00
7.	Центар за јавно здравје - Охрид	2.300.000,00
8.	Центар за јавно здравје - Кочани	2.100.000,00
9.	Центар за јавно здравје - Битола	2.600.000,00
10.	Центар за јавно здравје - Велес	3.350.000,00
	ВКУПНО: Г	27.850.000,00
Е	Неизмирени обврски за 2014 година	1.288.700,00
	ВКУПНО: А+Б+В+Г+Д+Г+Е	48.000.000,00
	Основен буџет	38.000.000,00
	Сопствени средства на Министерството за здравство	10.000.000,00

Ставот 5 станува став 6.

Во ставот 6, кој станува став 7, износот „48.000.000,00“ се заменува со износот „38.000.000,00“.

Ставовите 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 8, 9, 10 и 11.

Во ставот 11 кој станува став 12, износот „48.000.000,00“ се заменува со износот „38.000.000,00“.

Ставот 12 станува став 13.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8876/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4917.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко - планска документација бр. 42-8126/3 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/2016) направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Во членот 1 наместо „42-2695/1“ треба да стои „42-2695/12“.

Бр. 42-8126/3-1
21 декември 2016 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**4918.**

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ**

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2434/2 од 27.6.2016 година престанува да важи за политичката партија:

- СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27).

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

Образложение

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 125/2016 од 7.7.2016 година, Државниот завод за ревизија достави допис број 23-11/125 од 21.12.2016 година со барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичката партија која ги исполнила обврските за финансиско известување за 2015 година.

Државниот завод за ревизија достави известување дека политичката партија СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА ги исполнила целосно своите обврски за финансиско известување за 2015 година.

Со оглед дека наведената политичката партија ги исполнила условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, па согласно член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2434/2016
23 декември 2016 година
Скопје

Министер за правда,
Валдет Цафери с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**4919.**

Врз основа на член 41 став (8) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНАТА
ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност.

Член 2

Даночната пријава на данокот на додадена вредност се поднесува на образецот „ДДВ-04“, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/14).

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 20-8484/1
28 декември 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски, с.р.**



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧНА ПРИЈАВА на данокот на додадена вредност

ПРИЛОГ

ДДВ-04

* Пополнува Управа за јавни приходи

Даночен број за ДДВ

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

Датум и
број на
прием

Даночен период
од до

Рок за
поднесување

Исправка на
ДДВ-04 Број

ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ

	Даночна основа без ДДВ	ДДВ
Оданочив промет по општа даночна стапка	01	02
Оданочив промет по повластена даночна стапка	03	04
Промет ослободен од данок со право на одбивка на претходен данок	05	
Промет ослободен од данок без право на одбивка на претходен данок	06	
Промет извршен спрема даночни обврзници кои немаат седиште во земјата, кој не е предмет на оданочување во земјата	07	
Промет во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот (пренесување на даночна обврска согласно член 32-а)	08	
Примен промет извршен од страна на даночни обврзници кои немаат седиште во земјата по општа даночна стапка (член 32 точка 4)	09	10
Примен промет извршен од страна на даночни обврзници кои немаат седиште во земјата по повластена даночна стапка (член 32 точка 4)	11	12
Примен промет во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот по општа даночна стапка (член 32-а)	13	14
Примен промет во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот по повластена даночна стапка (член 32-а)	15	16
Вкупен ДДВ (02+04+10+12+14+16)		17

ВЛЕЗНИ ИСПОЛНУВАЊА СО ПРАВО НА ОДБИВКА

	Даночна основа без ДДВ	ДДВ
Влезен промет	18	19
Влезен промет за кој данокот го пресметува примателот на прометот	20	21
Влезен промет во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот	22	23
Увоз	24	25
Претходни даноци за одбивање (19+21+23+25)		26
Останати даноци, претходни даноци и износи за одбивање		27
Даночен долг / побарување * ако барајте враќање на данокот, внесете "X" пред долгот		28

ДДВ СОДРЖАН ВО ЗАЛИХИ НА ДОБРА НАМЕНЕТИ ДД НАТАМОШНА ПРОДАЖБА ПРЕД РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДДВ

[illegible]

ПРИЛОЗИ

Извештај за извршени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Појолнцва Уйрава за јавни приходи

Податоци за обработката	
-------------------------	--

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДДВ-04

Даночните обврзници кои се обврзани за регистрација или кои доброволно се регистрирале за целите на данокот на додадена вредност обврзани се да поднесат Даночна пријава на данокот на додадена вредност (образец "ДДВ-04") за соодветниот даночен период.

ДДВ-пријавата се поднесува во рок од 25 дена по истекот на соодветниот даночен период, во електронска форма преку <http://etax.ujp.gov.mk>. Даночните обврзници кои не се регистрирани за целите на данокот на додадена вредност, а кои се јавуваат како даночни должници согласно членот 32 точки 3 и 4 од ЗДДВ, ДДВ-пријавата може да ја поднесат до соодветната даночна канцеларија на УЛП.

ДДВ-пријавата се поднесува и во случај кога даночниот обврзник во соодветниот даночен период нема извршено оданочив промет. Во случај на престанок со вршење на дејност, даночниот обврзник е должен да поднесе даночна пријава во рок од 25 дена по истекот на календарскиот месец, во кој престанал со дејноста.

Даночните должници кои неовластено истакнале ДДВ во фактурите должни се да поднесат ДДВ-пријава за оној даночен период за кој настанал даночниот долг.

Ваква обврска имаат и даночните должници кои не се регистрирани за целите на ДДВ, а кои се јавуваат како приматели на добра или корисници на услуги за промет кој е извршен од даночните обврзници кои немаат ниту седиште ниту подружница во Република Македонија.

Сите плаќањата кои се примени или дадени пред извршување на прометот (авансни плаќања) се пријавуваат во даночниот период во кој се извршени. Истите се внесуваат во соодветните полиња во ДДВ-пријавата во зависност од видот на прометот за кој се однесуваат. Со конечната фактура, даночниот обврзник врши севкупна пресметка за извршениот промет на добра или за извршените услуги, при што се минусираат надоместоците или делумните износи примени пред извршување на прометот (авансни плаќања), како и износите на данокот кој настанал за нив. Разликата од вкупниот износ на надоместокот за извршениот промет и авансните плаќања се пријавува во соодветните полиња зависно од видот на прометот. Авансните плаќања за кои даночниот обврзник има право на одбивка на влезниот данок се внесуваат во соодветните полиња во ДДВ-пријавата, зависно од видот на влезниот промет за кој се однесуваат.

Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се исказуваат во денари, без дени.

Доколку внесувате негативни износи, истите ставете ги со предзнакот "-".

Напомена: Даночните обврзници кои се регистрирани за целите на данокот на додадена вредност во првите две полиња од "Даночен број за ДДВ" ја внесуваат ознаката МК.

Промет на добра и услуги

- **Поле 01** Износ на вкупниот оданочив промет на добра и услуги (без ДДВ) што се оданочува по општа даночна стапка.
- **Поле 02** Износ на ДДВ кој отпаѓа на оданочивиот промет на добра и услуги по општа даночна стапка.
- **Поле 03** Износ на вкупниот оданочив промет на добра и услуги (без ДДВ) што се оданочува по повластена даночна стапка.
- **Поле 04** Износ на ДДВ кој отпаѓа на оданочивиот промет на добра и услуги по повластена даночна стапка.
- **Поле 05** Износ на прометот ослободен од данок со право на одбивка на претходниот данок.
- **Поле 06** Износ на прометот ослободен од данок без право на одбивка на претходниот данок.
- **Поле 07** Износ на прометот извршен спрема даночни обврзници кои немаат седиште во земјата и кој не е предмет на оданочување со ДДВ согласно член 2 и 14 од ЗДДВ. Ова поле го пополнува вршителот на прометот.
- **Поле 08** Износ на прометот извршен во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот согласно член 32-а од ЗДДВ. Ова поле го пополнува вршителот на прометот, кој во прилог на ДДВ-пријавата има обврска да поднесе Извештај за извршени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот.
- **Поле 09** Износ на прометот извршен од страна на даночни обврзници кои немаат седиште во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот согласно член 32 точка 4 од ЗДДВ, а кој се оданочува по општа даночна стапка. Ова поле го пополнува примателот на прометот.
- **Поле 10** Износ на ДДВ кој е пресметан од страна на примателот на прометот согласно член 32 точка 4 од ЗДДВ, по општа даночна стапка. Ова поле го пополнува примателот на прометот.
- **Поле 11** Износ на прометот извршен од страна на даночни обврзници кои немаат седиште во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот согласно член 32 точка 4 од ЗДДВ, а кој се оданочува по повластена даночна стапка. Ова поле го пополнува примателот на прометот.
- **Поле 12** Износ на ДДВ кој е пресметан од страна на примателот на прометот согласно член 32 точка 4 од ЗДДВ, по повластена даночна стапка. Ова поле го пополнува примателот на прометот.
- **Поле 13** Износ на прометот извршен во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот согласно член 32-а од ЗДДВ, а кој се оданочува по општа даночна стапка. Ова поле го пополнува примателот на прометот.
- **Поле 14** Износ на ДДВ кој е пресметан од страна на примателот на прометот согласно член 32-а од ЗДДВ, по општа даночна стапка. Ова поле го пополнува примателот на прометот.
- **Поле 15** Износ на прометот извршен во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот согласно член 32-а од ЗДДВ, а кој се оданочува по повластена даночна стапка. Ова поле го пополнува примателот на прометот.
- **Поле 16** Износ на ДДВ кој е пресметан од страна на примателот на прометот согласно член 32-а од ЗДДВ, по повластена даночна стапка. Ова поле го пополнува примателот на прометот.
- **Поле 17** Вкупен збир на полињата 02, 04, 10, 12, 14 и 16.

Влезни исполнувања со право на одбивка

- **Поле 18** Износ на сите влезни промети со право на одбивка на претходниот данок, без ДДВ, освен влезниот промет за кој данокот го пресметува примателот на прометот согласно членовите 32 точка 4 и 32-а (кој се исказува во полињата 20 и 22) и увозот (кој се исказува во поле 24).
- **Поле 19** Износ на претходен данок за одбивка, освен претходниот данок кој е пресметан од примателот на прометот согласно членовите 32 точка 4 и 32-а (кој се исказува во полињата 21 и 23) и данокот пресметан при увоз (кој се исказува во поле 25).
- **Поле 20** Износ на влезен промет со право на одбивка на претходниот данок за кој данокот го пресметува примателот на прометот согласно член 32 точка 4, без ДДВ.
- **Поле 21** Износ на претходен данок за одбивка пресметан од примателот на прометот согласно член 32 точка 4.

- **Поле 22** Износ на влезен промет со право на одбивка на претходниот данок за кој данокот го пресметува примателот на прометот согласно член 32-а, без ДДВ.
- **Поле 23** Износ на претходен данок за одбивка пресметан од примателот на прометот согласно член 32-а.
- **Поле 24** Износ на извршениот увоз со право на одбивка на претходниот данок (без ДДВ).
- **Поле 25** Износ на платениот ДДВ при увоз кој може да се одбие како претходен данок.
- **Поле 26** Збир на полињата 19, 21, 23 и 25.
- **Поле 27** Даночни износи кои се должат според членот 55 став 1 и 2 и претходни даноци според член 37 кои се одбиваат или плаќаат, како и даночни износи кои се должат или побаруваат заради промена на даночната стапка или поништување на договор. Во ова поле се внесува и данокот на додадена вредност содржан во залихи на добра наменети за натамошна продажба пред регистрација за целите на ДДВ. За секој од наведените износи, доставете прилог.
- **Поле 28** Свкупен износ на долгуван или побаруван ДДВ (резултат од полињата 17-26 и 27). Доколку не пријавувате износи во полињата 01 до 27, истите оставете ги празни. Во тој случај исклучиво во полето 28 впишете "0". Побарувањата на ДДВ искажани во ДДВ-пријавите, начелно се пренесуваат на идниот даночен период. Доколку сакате исплата, пред полето 28 ставете знак "x".

ДДВ содржан во залихи на добра наменети за натамошна продажба пред регистрација за целите на ДДВ

Ова Известување треба да се пополни во даночната пријава за првиот даночен период доколку даночниот обврзник пред неговата регистрација за целите на ДДВ има добра на залиха кои се наменети за натамошна продажба и за кои сака да изврши одбивка на претходниот данок. Даночниот обврзник е должен да изврши попис со состојба на последниот ден пред неговата регистрација.

За да се оствари правото на одбивка на претходниот данок содржан во залихите на добра наменети за натамошна продажба, мора да се исполнети кумулативно следните услови:

- даночниот обврзник да е регистриран за целите на ДДВ согласно ЗДДВ;
- даночниот обврзник мора да ја извршил набавката на добрата или увозот на добрата пред датумот на регистрација за целите на ДДВ;
- за набавените добра, даночниот обврзник мора да поседува фактура издадена во согласност со член 53 став 10 од ЗДДВ и истата да е платена најдоцна до истекот на рокот за поднесување на првата ДДВ пријава;
- за увезените добра, даночниот обврзник мора да поседува царински документ од кој произлегува дека е платен увозен ДДВ, најдоцна до истекот на рокот за поднесување на првата ДДВ пријава.

Вкупниот пријавен данок на додадена вредност за одбивка се истакнува, еднакратно, во првата даночна пријава на данокот на додадена вредност во полето 27 од пријавата со предзнак "-".

Прилози

Даночниот обврзник кој врши промет на добра и услуги во Република Македонија за кој данокот го пресметува примателот на прометот, должен е да поднесе Известај за извршени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, во соодветниот даночен период во кој е извршен прометот.

Задолжително означете го полето пред прилогот доколку доставувате прилог кон ДДВ пријавата.

Исправка на ДДВ-пријава

Доколку даночниот обврзник утврди дека пријавил неточно или нецелосно промети, даноци или претходни даноци во одредена даночна пријава, за соодветниот даночен период должен е да изврши исправка на даночната пријава преку поднесување на нова исправена даночна пријава за тој даночен период и тоа најдоцна до рокот за доставување на годишната сметка. Доколку поднесувате исправка на претходно поднесена ДДВ-пријава, означете го полето "Исправка на ДДВ-пријава" со внесување на знакот "x" и наведете го даночниот период за кој се врши исправката.

Напомена: Исправката не се врши преку искажување на разликите во износите, туку преку искажување на целосните износи.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на пријавата.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

4920.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2017 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

Л И С Т А

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (6)

(наведено во Член 27(3) (6))

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2017 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2017 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0401 10 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што не надминува 1%: Во амбалажа, чија запремина не надминува 2 литри	200.000	200.000	кг	100
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса	600.000	600.000	кг	100
0403 10 11	Јогурт: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%	325.000	325.000	кг	100
0403 10 13	Јогурт: Што надминува 3%, но не надминува 6%				
0403 90 51	Друго: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%				
0403 90 53	Друго: Што надминува 3%, но не надминува 6%				
0403 90 59	Друго: Што надминува 6%				
0406 10	Сирење и урда: Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда	40.000	0	кг	100
0406 20	Сирење и урда: Сирење стругано или во прав, од сите видови	155.000	0	кг	70
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав				
0406 90	Друго сирење:	162.500	162.500	кг	100
0701 90 90	Компир, свеж или разладен; Друго: Друго:	112.500	112.500	кг	100
0703 10 19 50	Кромид, свеж или разладен: Друго	75.000	75.000	кг	100
0703 10 19 90	Од 01 април до 30 септември Од 01 октомври до 31 март				
1512 19 90	Масла од сончоглед: Друго: Друго	25.000	25.000	кг	100
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи	850.000	850.000	кг	70

	или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:				
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	512.500	512.500	кг	70
2001 10 00 00	Краставици и корнишони: приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	10.000	10.000	кг/нет еда	100
2003 10 2003 90 10 00	Печурки за јадење од видот Agaricus; Трифли	12.500	12.500	кг/нет еда кг	100
2005 20 20 2005 20 80	Компир, приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006: Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен или непосолен, ароматизиран или неароматизиран, во херметички пакувања, погоден за непосредна консумација Друго	37.500	37.500	кг	100
2005 40 00	Грашок (Pisum sativum), приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат	15.000	15.000	кг	100
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	кг	100

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01.- 31.03.2017 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2017 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	200.000	0	кг	50
0203*	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	500.000	500.000	кг	70
0406**	Сирење и урда:	150.000	150.000	кг	70
0701 90***	Компир свеж или разладен; Друг:	25.000	25.000	кг	50

* Квотата за месо свинско, свежо, разладено или замрзнато со применлива царина од 70% од МФН ќе се користи по искористувањето на квотата за месо свинско, свежо, разладено или замрзнато со применлива царина од 50% од МФН

** Квотата за сирење и урда со применлива царина од 70% од МФН ќе се користи за 0406 40, а по искористување на безцаринските квоти за сирење и урда утврдени во Анекс IV (б) и за другите тарифни подброеви од тарифниот број 0406

*** Квотата за компир со применлива царина од 50% од МФН ќе се користи 0701 90 10 и 0701 90 50, а по искористување на безцаринската квота за компир утврдена во Анекс IV (б) и за 0701 90 90

Л И С Т А
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО
РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс V (в)

(наведено во Член 28(2))

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2017 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2017 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0301 93 00 00	Жив крап (Cyprinus spp, Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp)	18.750	18.750	кг	70

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2017 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2017 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0403 10 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 0403 90 91 0403 90 93	Јогурт: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 1,5%; Што надминува 1,5%, но не надминува 27%; Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3%; Што надминува 3%, но не надминува 6%; Што надминува 6% Друго: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3%, но не надминува 6%	92.500	92.500	кг	50
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	112.500	112.500	кг	100
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	96.250	96.250	кг	50
1806*	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	287.500	287.500	кг	50

1902 **	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или други материи) или поинаку приготвени како што се спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	53.750	53.750	кг	50
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	358.750	358.750	кг	50
2102 10	Активен квасец	212.500	212.500	кг	100
2102 30 00	Приготвени прашоци за печива	8.750	8.750	кг	100
2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	25.000	25.000	кг	100/0***
2104 10 00	Супи и чорби и препарати за тие производи	112.500	112.500	кг	50
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	262.500	262.500	л	50
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	417.500	417.500	л	50
2402 20	Цигари што содржат тутун	25.000	25.000	1000п/ст	70

* Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1806 10 е 0%

** Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1902 20 10 е 0%, а за 1902 20 30 е МФН

*** Применлива царина за надминати количини како што е наведено во Анекс II

Л И С Т А
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА (КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2017 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2017 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
2201*	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	37.500	37.500	л	12
2402 20*	Цигари што содржат тутун	67.500	67.500	1000п/ст	27

* Квотата за вода со применлива царина од 12% ќе се користи по искористување на безцаринската квота за вода утврдена во Анекс III

* * Квотата за цигари што содржат тутун со применлива царина од 27% ќе се користи по искористување на безцаринската квота за цигари што содржат тутун утврдена во Анекс III

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ
ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2017 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2017 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	420.000	420.000	л	100

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2017 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2017 г.	Единица мерка	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Лека: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јачесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 20 00 1509 10 80 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Ekstra virgin (ладно цедено) маслиново масло Друго	25.000	25.000	кг	0%
2005 70 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	кг/нет еда	0%
2008	Овошје, јачесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	кг	0%

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.-31.03.2017 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2017 г.	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено: Месо говедско, замрзнато:	250.000	250.000	кг
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато: Трупови и полутки: Бутови,(шунки) плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	кг
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	100.000	100.000	кг
1003 90 00 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	кг
1701 12*	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	25.000	25.000	кг
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	кг
2007	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег:	25.000	25.000	л

*Со Царинската тарифа од 2013 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Мешовитниот комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД НОРВЕШКА
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2017 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2017 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	кг	Слободно

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА
КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА

АНЕКС II

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2017 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2017 г.	Единична мерка	Преферен- цијална царинска стапка
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 13 00 0406 90 15 00 0406 90 17 00 0406 90 18 00 0406 90 25 00 ex 0406 90 69 00 ex 0406 90 79 00	Emmentaler Gruyère, Sbrinz Bergkäse, Appenzell Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine Tilsit Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко Paulin	12.500	12.500	кг	Слободно

4921.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија објавува листа на стоки за 2017 година за кои се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР ЗА
ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО СТО

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единична мерка	Количина	Рок на увоз до
1001 99 00 00	Пченица и наполица, друго	тони	80.000	31.12.2017

Бр. 11-6530/1
19 декември 2016 година
Скопје

Министер,
Дритон Кучи, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

4922.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕ Ш Е Н И Е
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА
И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУС-
ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО
ПОТЕКЛО ОД БУГАРИЈА

Член 1

Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од зона во радиус од 30 км од следните места во Бугарија:

- Пловдив,
- Враца и
- Видин.

Забраната од став 1 на овој член се применува на месо од живина и диви птици како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици за пратки кои се произведени по 14 декември 2016 година.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-5734/1
22 декември 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4923.

Врз основа на член 43 став 2, а во врска со член 8 став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седница одржана на ден 23.12.2016 година донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈ-
НОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТА-
РИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИС-
ТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

1. Во Одлуката УП1 бр. 07- 78 од 8.7.2011 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, Куманово, насловот на Одлуката се менува и гласи „ Одлука за издавање лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас“.

2. Во точката 1 од одлуката зборовите: „Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас“ се заменуваат со зборовите: „Снабдување во краен случај со природен гас“.

3. Точката 2 се менува и гласи: „Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас се утврдени во Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас“ кој е составен дел на оваа одлука.

4. Прилогот 1 од Одлуката УП1 бр. 07- 78 од 8.7.2011 година, престанува да важи со влегување во сила на оваа Одлука.

5. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа Одлука влегува сила на 1.1.2017 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-78
23 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО
ПРИРОДЕН ГАС

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Јавно претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, ул.Фетка Наскова бр.22, Куманово, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Снабдување во краен случај со природен гас.

3. Датум на издавање на лиценцата:

01. 01. 2017 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

01. 01. 2027 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

ПГ-15.05.1/11. 2/16

7. Број на деловниот субјект - 6080944**8. Единствен даночен број - 4017006157178****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас.

Како снабдување во краен случај со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета снабдување на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас кои не склучиле договор со некој од снабдувачите со природен гас или ако нивните дотогашни снабдувачи престанале да ги исполнуваат обврските од договорите за снабдување.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Јавно претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, ќе ја врши енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за закупување на дистрибутивен капацитет и други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас, носителот на лиценцата Јавно претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, ќе ја врши на истото подрачје на кое ја врши и дејноста дистрибуција со природен гас.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас согласно купопродажните договори;

- обезбеди потребен дистрибутивен капацитет и други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија;

- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаниот природен гас и услуги согласно Тарифниот систем за продажба на природен гас на потрошувачите што се снабдуваат преку него, врз основа на извршени мерења од страна на соодветните мрежни оператори, а во согласност со Правилата за снабдување во краен случај и соодветните Мрежни правила;

- изготвува биланси за потребите на своите потрошувачи и ги доставува до операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со соодветните Мрежни правила;

- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон потрошувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- доставува до операторот на пазарот на природен гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на природен гас за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на природен гас, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторот на дистрибутивниот систем и операторот на пазарот на природен гас;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување во краен случај со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината и
- комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување во краен случај со природен гас, склучени со потрошувачи.
- податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста и
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

4924.

Врз основа на член 43 став 2, а во врска со член 8 став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седница одржана на ден 23.12.2016 година донесе

ОДЛУКА**ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС**

1. Во Одлуката бр. 02-406/1 од 11.2.2009 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), насловот на Одлуката се менува и гласи „Одлука за издавање лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас“.

2. Во точката 1 од одлуката зборовите: „Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас“ се заменуваат со зборовите: „Снабдување во краен случај со природен гас“.

3. Точката 2 се менува и гласи: „Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас се утврдени во Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас“ кој е составен дел на оваа одлука.

4. Прилогот 1 од Одлуката 02-406/1 од 11.2.2009 година, престанува да важи со влегување во сила на оваа Одлука.

5. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа Одлука влегува сила на 1.1.2017 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УПІ Бр. 11-89/16
23 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО
ПРИРОДЕН ГАС**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), Скопје, бул. Партизански одреди бр. 2, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување во краен случај со природен гас.

3. Датум на издавање на лиценцата:
01. 01.2017 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

01.01.2027 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

ПГ-11.05.1/09. 2/16

7. Број на деловниот субјект - 5450411**8. Единствен даночен број - 4030999393528****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас.

Како снабдување во краен случај со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета снабдување на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас кои не склучиле договор со некој од снабдувачите со природен гас или ако нивните дотогашни снабдувачи престанале да ги исполнуваат обврските од договорите за снабдување.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) ќе ја врши енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за закупување на дистрибутивен капацитет и други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас, носителот на лиценцата Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), ќе ја врши на територијата на Технолошко индустриските развојни зони „Скопје 1“ и „Скопје 2“, односно на истото подрачје на кое ја врши и дејноста дистрибуција со природен гас.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас согласно купопродажните договори;
- обезбеди потребен дистрибутивен капацитет и други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија;
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаниот природен гас и услуги согласно Тарифниот систем за продажба на природен гас на потрошувачите што се снабдуваат преку него, врз основа на извршени мерења од страна на соодветните мрежни оператори, а во согласност со Правилата за снабдување во краен случај и соодветните Мрежни правила;
- изготвува биланси за потребите на своите потрошувачи и ги доставува до операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со соодветните Мрежни правила;

- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон потрошувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- доставува до операторот на пазарот на природен гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на природен гас за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на природен гас, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторот на дистрибутивниот систем и операторот на пазарот на природен гас;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување во краен случај со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината и
- комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применети

те сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување во краен случај со природен гас, склучени со потрошувачи.
- податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста и
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

4925.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 2 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Скопје, бр.02-404/1 од 11.2.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 19/09), во Прилогот 1:

Точката 6 се менува и гласи:

„6. Евидентен број на издадената лиценца: ПГ - 9.3.1/09.2/16.“

Точката 9 ставот 2 се менува и гласи:

„Како енергетска дејност дистрибуција на природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета транспорт на природен гас низ дистрибутивен систем и управување со системот за дистрибуција на природен гас на определено подрачје заради испорака на природен гас на купувачите, не вклучувајќи снабдување со природен гас.“

Точката 10 се менува и гласи:

„Носителот на лиценцата ќе ја врши дејноста дистрибуција на природен гас на подрачјето на Технолошко индустриските развојни зони “Скопје 1” и “Скопје 2”, кои што се наоѓаат на подрачјето на општина Илинден, Република Македонија, во согласност со Законот за енергетика, другите прописи и Мрежните правила за пренос на природен гас, Мрежните правила за дистрибуција на природен гас, како и обврските определени со оваа лиценца.“

Точката 11 се менува и гласи:

„11. Средства и објекти преку кои ќе се врши дистрибуција на природен гас:

„Носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност дистрибуција на природен гас, од местото на приклучок на системот за пренос на природен гас мерно-регулационата станица (МРС), лоцирана во ГМРС, преку дистрибутивниот цевовод изведен од челични шавни цевки со дијаметар NO300, NO250, NO125 и NO80, до мерно-регулационата станица (МРС) на местото на приклучокот на потрошувачите на природен гас приклучени на дистрибутивниот систем.“

Управувањето со системот за дистрибуција на природен гас, ќе се врши преку:

- уреди и опрема за прибирање на податоци и информации потребни за управување со системот за дистрибуција на природен гас и
- уреди и опрема за управување со системот за дистрибуција на природен гас.“

Точката 13 се менува и гласи:

„13. Обврски за носителот на лиценца:

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди:

- 1) сигурно, безбедно, економично и доверливо функционирање на дистрибутивниот систем, во согласност со важечките прописи со кои се утврдени техничките правила;
- 2) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на природен гас преку дистрибутивната мрежа на недискриминаторна и транспарентна основа;
- 3) приклучување на потрошувачите на дистрибутивната мрежа, како и пристап на трети страни за користење на дистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и мрежните правила за дистрибуција, а врз основа на објективни, транспарентни и недискриминаторни начела;
- 4) развој, обновување и одржување на дистрибутивниот систем, во согласност со важечките прописи со кои се утврдени техничките правила и да обезбеди долгорочна способност на системот да ги задоволи разумните барања за дистрибуција на природен гас;

5) изготвување план за одржување на мрежата во согласност со мрежните правила за дистрибуција, негово доставување до Регулаторната комисија за енергетика и негово објавување на веб страницата на операторот;

6) потребните количини на природен гас за вршење на своите функции со транспарентни, недискриминаторни и пазарни процедури, според правила однапред одобрени од Регулаторната комисија за енергетика;

7) мерење на количините природен гас што се испорачуваат на потрошувачите и доставување на податоците од мерењата до снабдувачите;

8) пристап на корисниците до мерните уреди што се во сопственост на операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со Законот за енергетика и Мрежните правила за дистрибуција;

9) изготвување на извештаи за финансискиот и физичкиот обем на планираните и реализираните услуги и нивно доставување до Регулаторната комисија за енергетика, на начин, под услови и во рокови определени со лиценцата;

10) водење на диспечерска книга, записи за доверливост на системите за комуникација, податоци од системот за надзор и управување, мерни податоци и таквите книги, записи и податоци да ги чува најмалку десет години и

11) доверливост на комерцијалните и деловните податоци за корисниците на дистрибутивниот систем;

12) ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита при работа, заштита на животната средина, заштита на техничките средства и опрема, како и со кои се обезбедуваат подеднакви услови за работа на потрошувачите во зоната и

13) обезбеди лицата кои раководат и ракуваат со системот за дистрибуција, да имаат положен испит за стручна оспособеност, согласно Законот за енергетика.“

Точката 14 се менува и гласи:

„14. Планирање на развојот на дистрибутивната мрежа

1. Операторот на дистрибутивниот систем е должен:

- секоја година да донесува план за развој на дистрибутивниот систем за период од следните пет години, со содржина утврдена во мрежните правила за дистрибуција и најдоцна до 31 октомври да го достави до Регулаторната комисија за енергетика на согласност, а по добиената согласност планот да го објави на својата веб страница.

- да подготвува и најдоцна до 31 октомври секоја календарска година, да доставува до Регулаторната комисија за енергетика едногодишни и петгодишни прогнози за потребите од природен гас за системот со кој управува.

- за секој регулиран период да изготвува и да доставува за одобрување до Регулаторната комисија за енергетика план за инвестирање во дистрибутивниот систем, во кој особено треба да биде прикажано очекуваното зголемување на ефикасноста на работата на дистрибутивниот систем како резултат на предвидените инвестиции.“

Во точката 16 зборовите: „управување со системот за дистрибуција на природен гас“ се заменуваат со зборовите: „снабдување со природен гас“.

Во точката 20 во ставот 2, по точката 1 се додава нова точка 1а која гласи:

„1а. начинот на управувањето со системот за дистрибуција на природен гас во текот на извештајна година“.

Во точката 21 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари“.

Во точката 22 зборовите: „Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.“

Во точката 23 зборовите: „Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.“

Во точката 24 зборовите: „Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.“

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува сила на 1.1.2017 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-90/16

23 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4926.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став (1) точка 16) и член 192 став (2) и (3) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 141/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16) на седницата одржана на 23.12.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЛНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

1. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност управување со системот за дистрибуција на природен гас бр.02-408/1 од 11.2.2009 на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДИРЗ), Скопје, бул. Партизански одреди бр. 2, 1000 Скопје престанува да важи на 31.12.2016 година, по сила на закон.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-91/16
23 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4927.

Врз основа на член 43 став 2, а во врска со член 8 став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седница одржана на ден 23.12.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

1. Во Одлуката УП1 бр. 11-209/12 од 9.1.2013 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица, насловот на Одлуката се менува и гласи „Одлука за издавање лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас“.

2. Во точката 1 од одлуката зборовите: „Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас“ се заменуваат со зборовите: „Снабдување во краен случај со природен гас“.

3. Точката 2 се менува и гласи: „Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас се утврдени во Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас“ кој е составен дел на оваа одлука.“

4. Прилогот 1 од Одлуката УП1 бр. 11-209/12 од 9.1.2013 година, престанува да важи со влегување во сила на оваа Одлука.

5. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа Одлука влегува сила на 01.01.2017 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-209/12
23 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ПРИРОДЕН ГАС

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Јавно претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица, со седиште на ул. Боро Цони бр.10 Струмица, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување во краен случај со природен гас.

3. Датум на издавање на лиценцата:
01. 01.2017 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
01. 01.2027 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ-18.08.1/13.2/16

7. Број на деловниот субјект - 6589812

8. Единствен даночен број - 4027010511534

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас.

Како снабдување во краен случај со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета снабдување на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас кои не склучиле договор со некој од снабдувачите со природен гас или ако нивните дотогашни снабдувачи престанале да ги исполнуваат обврските од договорите за снабдување.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Јавно претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица ќе ја врши енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за закупување на дистрибутивен капацитет и други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас, носителот на лиценцата Јавно претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица, ќе ја врши на истото подрачје на кое ја врши и дејноста дистрибуција со природен гас.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас согласно купопродажните договори;

- обезбеди потребен дистрибутивен капацитет и други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија;

- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаниот природен гас и услуги согласно Тарифниот систем за продажба на природен гас на потрошувачите што се снабдуваат преку него, врз основа на извршени мерења од страна на соодветните мрежни оператори, а во согласност со Правилата за снабдување во краен случај и соодветните Мрежни правила;

- изготвува биланси за потребите на своите потрошувачи и ги доставува до операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со соодветните Мрежни правила;

- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон потрошувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- доставува до операторот на пазарот на природен гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на природен гас за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на природен гас, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторот на дистрибутивниот систем и операторот на пазарот на природен гас;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување во краен случај со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе

обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината и

- комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување во краен случај со природен гас, склучени со потрошувачи.

- податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста и

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016222